



1.3.

Останати макроекономски движења


Просечната нето плата во јули 2003 година беше номинално пониска за 0,2 % на месечна основа

Просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија во јули 2003 година¹ изнесуваше 11.839 денари и забележа номинален пад од 0,2% (притоа не беше регистрирана реална промена на платата, имајќи во предвид дека во јули 2003 година беше регистрирана стапка на дефлација од 0,2%). Структурно, номинален месечен пораст на платите е регистриран во земјоделството (од 6,1%) и индустријата (од 0,6%), додека платите во услужните дејности забележаа месечен пад (од 0,5%). Анализирани во просек, просечната нето плата во првите седум месеци на 2003 година во однос на истиот период од претходната година беше номинално повисока за 6,2%, а реално за 5,6%. Тоа се должи на високиот просечен пораст на платите во услужните дејности (од 7,4%) и на платите во индустријата (од 3,3%), додека платите во земјоделството беа пониски (за 1,2%).

Од вкупниот број на вработени лица во Република Македонија, 25,3% не примиле плата за јули 2003 година, што е за 0,3 процентни поени помалку од процентот на неисплатени вработени во претходниот месец.

Графикон 5

Просечна нето плата
(промена во %, месец / претходен месец)



Вкупните буџетски приходи во август 2003 година беа пониски за 31,0% на месечна основа...

Во август 2003 година² приходите на буџетот на Централната државна власт изнесуваа 3.631 милион денари, што во споредба со претходниот месец е помалку за 31,0%. Падот е последица на намалувањето на приходите кај сите главни приходни категории. Притоа, назабележителен пад е регистриран кај неданочните приходи од 70,4% (главно поради високата споредбена основа од претходниот месец, кога беше префрлен профит од јавни институции), со што и нивното структурно учество во вкупните приходи се намали за 6,2 процентни поени. Исто така, даночните приходи беа пониски за 26,1%, при регистрирано намалување кај речиси сите даночни категории. Кај даночните приходи, најголем пад е регистриран кај приходите од данокот на додадена вредност од 46,4%, при што нивното структурно учество се намали за 9,3 процентни поени. Тоа главно се должи на високата споредбена основа од претходниот месец, кога поради кварталната уплата имаше повисок износ на приходи од овој данок. Меѓутоа, и покрај понискиот месечен износ на даночните приходи, нивното структурно


¹ Последен расположлив податок од Државениот завод за статистика.

² Од август 2003 година, со измените во методологијата на прикажување на буџетските ставки, во вкупните буџетски приходи не влегуваат приходите од финансирање.



учество во вкупните буџетски приходи се зголеми за 6,2 процентни поени, согласно намаленото учество на неданочните приходи.


Графикон 6
Вкупни приходи на централниот буџет
(во милиони денари)



...и кумулативно пониски за 6,3%

На кумулативна основа, во периодот јануари-август 2003 година, вкупните буџетски приходи се пониски за 6,3% во однос на истиот период од претходната година и изнесуваат 35.363 милиони денари. Даночните приходи (најзначајна приходна категорија со високо структурно учество во вкупните буџетски приходи од 91,4%), се пониски за 7,5% и покрај порастот на приходите кај повеќето видови на даноци. Тоа се должи на различната споредбена основа од минатата година кога се наплатуваше и данокот на финансиски трансакции. Исто така, кумулативно пониски се и капиталните приходи за 65,6% (поради намалена продажба на капитални средства, земјиште и нематеријални вложувања), додека од друга страна неданочните приходи се повисоки за 56,9% (поради повисок профит од јавни и финансиски институции).

Графикон 7
Вкупни приходи и расходи на централниот буџет
(во милиони денари)






*Во август 2003 година
вкупните расходи на
буџетот беа пониски за
13,0% на месечна основа...*

Вкупните расходи на централната државна власт во август 2003 година³ изнесуваа 4.073 милиони денари и во однос на претходниот месец беа пониски за 13,0%. Падот е последица на намалените тековни трошоци за 14,6%, на кои се однесува најголемиот дел од вкупните буџетски расходи во овој месец (93,3%). Во рамки на тековните трошоци, кај сите категории беше регистриран пад, при најзначаен пад на трошоците за плати од 11,9% и трошоците за стоки и услуги⁴ од 25,9%.

Графикон 8
Вкупни расходи на централниот буџет
(во милиони денари)



*...и пониски за 17,3% на
кумулятивна основа*

Кумулативно анализирано, вкупните буџетски расходи во првите осум месеци на 2003 година во однос на истиот период од предходната година беа пониски за 17,3% и изнесуваа 35.046 милиони денари. Притоа, пад е регистриран кај сите главни расходни категории, при забележително намалување на трошоците поврзани за кризата за 89,4% и капиталните трошоци за 68,1% (со што и нивното структурно учество во вкупните расходи се намали за 7,8 и 8,2 процентни поени, соодветно).

³ Од август 2003 година, со измените во методологијата на прикажување на буџетските ставки, во вкупните буџетски расходи не влегуваат трошоците за финансирање.

⁴ Со измените, од вкупниот износ на трошоци за стоки и услуги се одзема износот на трошоци поврзани за кризата (се евидентираат како посебна категорија), додека износот на издвоени резерви кои се евидентирале посебно, сега е дел од вкупниот износ на трошоците за стоки и услуги.